

20081031964

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1, 2 3

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО- ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

2008

.07-3384/1

1 2008

1

Бранко Црвенковски, . . .

Трајко Вељаноски, . . .

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО -
ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

1
8 ” 46/2008), 16 2 (“ 3, 19 3 31
: “ ” .
3 35 1 : “ ” .
“ 36 4 3 5 6, :
20% . 5
” .
37 . 4

57 6 :“ 15 ” .

59 1 3 :“ 16 ” .

67 2 :“ ”, :“
- - ” .

13 18 15 2011 .

19
, 15 2013
, .
, 15 2015
, .

20
”, 15 2010 “ .